

1.	Наставен предмет	<b>ТЕРМОДИНАМИКА – НАПРЕДНО НИВО 1</b>					
2.	Шифра	<b>1М5ОИТИ01</b>					
3.	Студиска програма	<b>ТИ</b>					
4.	Семестар (изборност)	<b>зимски (XII)</b>					
5.	Цели на предмет	<i>Изучување на одбранни делови од науката за топлината</i>					
6.	Оспособен за (компетенции)	<i>Коректно и ефикасно идентификување и решавање на термичките проблеми од првото напредно ниво</i>					
7.	Услов за запишување на предметот	нема					
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. <i>Мојсовски, А. Термодинамика, Машински факултет, Скопје,</i> 2. <i>Bošnjaković, F. Nauka o toplini, Tehnička knjiga, Zagreb.</i>					
9.	Број на кредити:	6					
10.	Вкупен расположив фонд на време	$6 \text{ ECTS} \times 30 \text{ саати} = 180 \text{ саати}$					
11.	Распределба на расположивото време	$30 + 86 + 60 + 4 = 180 \text{ саати}$					
	11.1. П -	<i>Предавања - теоретска настава (15 недели по 2 саати)</i>					
	11.2. ПА, СР,	<i>Проектни активности; семинарски работи</i>					
	11.3. СУ -	<i>Самостојно учење</i>					
	11.4. ТПЗ -	<i>Проверка на знаење со тестови</i>					
12.	Оценување	$50 + 50 = 100 \text{ бода}$					
	12.1. 1 тест до 50 бода	50 бода					
	12.2. ПА, СР, ДЗ	50 бода					
	Оценки:						
	од 50 до 60 бода 6 (шест)						
	од 61 до 70 бода 7 (седум)						
	од 71 до 80 бода 8 (осум)						
	од 81 до 90 бода 9 (девет)						
	над 90 бода 10 (десет)						
13.	Услов за потпис и формален испит	<i>Реализирани активности 11.2</i>					

**АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ *ТЕРМОДИНАМИКА – НАПРЕДНО НИВО 1***

<b>Предавања</b>	
Саати	Тема
2	Разбирање на влажниот воздух
2	Влажен воздух - процеси
2	Влажен воздух - мерење на температура
2	Влажен воздух - мерење на влага
2	Термичка удобност
2	Исхлапување
2	Ладилни кули
2	Законот на Далтон за исхлапување
2	Равенката на Меркел и пресметка на ладилната кула по Шервуд
2	Процеси на сушење
2	Сушење на храна
2	Брзина на сушење
2	Инструменти за мерење на температура
2	Инструменти за мерење на влага
2	Лаборатории за мерење на температура и млага
<b>Тест за проверка на знаењата</b>	
<b>30</b>	

<b>Проектна активност, семинарски работи, домашни задачи</b>		
	<b>Тема</b>	<b>Активност</b>
1	Процеси со влажен воздух	
2	Дијаграм за влажен воздух при различни притисоци	
3	Исхлапување	
4	Ладилни кули	
5	Сушилници	
6	Инструменти	